

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА БЕРОВО



ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА	31.12.2013 БРОЈ 8	ПРИМЕРОКОТ Е БЕСПЛАТЕН
---------------------	----------------------	------------------------

СОДРЖИНА

стр.

ЗАКЛУЧОК за објавување на Заклучок за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.....	2
ЗАКЛУЧОК за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.....	2
БУЏЕТ на Општина Берово за 2014 година.....	3
ЗАКЛУЧОК за објавување на Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.....	50
ОДЛУКА за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014 година.....	50
ЗАКЛУЧОК за објавување на Буџетски календар за 2014 година.....	53
БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2014 година.....	54
ЗАКЛУЧОК за објавување на Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година.....	55
ПРОГРАМА за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година.....	55
РЕШЕНИЕ за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2013 година на Драган Трнковски.....	62
РЕШЕНИЕ за формирање на Комисија за попис за 2013 година.....	63

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за донесување на
Буџетот на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Заклучокот за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2632/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 година.

Бр.08-2641/1
31.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.5/02), член 19 став 2 точка 4 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 30.12.2013 година, донесе

ЗАКЛУЧОК
за донесување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година

1. Советот на Општина Берово го донесе Буџетот на Општина Берово за 2014 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2632/1
30.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на Општина **БЕРОВО** на **8** седница одржана на **30.12.2013** година, донесе :

Б У Џ Е Т

на Општина **БЕРОВО** за **2014** година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината **БЕРОВО** за **2014** година се состои од :

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	225.566.879
Даночни приходи	27.410.595
Неданочни приходи	10.640.000
Капитални приходи	7.660.000
Приходи од дотации	116.425.000
Трансфери	36.754.405
Приходи од донаци	26.676.879
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	226.681.000
Од утврдени намени	226.381.000
Резерви	300.000
III. - Д Е Ф И Ц И Т	-1.114.121
IV. ФИНАНСИРАЊЕ	1.114.121
Прилив	1.114.121
Домашни приливи	1.114.121
Приливи од странски заем	0
Одлив	0
Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

Биланс на приходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна Сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	48.323.344	22.599.586	27.410.595	0	0	0	0	0	27.410.595
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	48.323.344	1.000.000	1.250.000	0	0	0	0	0	1.250.000
713	Даноци на имот	0	6.702.486	7.441.595	0	0	0	0	0	7.441.595
717	Даноци на специфични услуги	0	13.212.000	16.819.000	0	0	0	0	0	16.819.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	0	1.685.100	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	0	10.428.000	3.175.000	7.465.000	0	0	0	0	10.640.000
722	Глоби, судски и административни такси	0	433.000	520.000	0	0	0	0	0	520.000
723	Такси и надоместоци	0	8.490.000	1.130.000	7.465.000	0	0	0	0	8.595.000
724	Други владини услуги	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
725	Други неданочни приходи	0	1.475.000	1.485.000	0	0	0	0	0	1.485.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	0	7.457.000	7.660.000	0	0	0	0	0	7.660.000
731	Продажба на капитални средства	0	7.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	0	7.450.000	7.650.000	0	0	0	0	0	7.650.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	0	187.219.129	36.754.405	0	116.425.000	26.676.879	0	0	179.856.284
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	155.069.109	36.754.405	0	116.425.000	0	0	0	153.179.405
742	Донации од странство	0	32.150.020	0	0	0	26.676.879	0	0	26.676.879
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	24.048.903	0	0	0	0	1.114.121	0	1.114.121
754	Друго домашно задолжување	0	24.048.903	0	0	0	0	1.114.121	0	1,114,121
		48.323.344	251.752.618	75.000.000	7.465.000	116.425.000	26.676.879	1.114.121	0	226.681.000

Биланс на расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		46.369.758	281.752.618	75.000.000	7.465.000	116.425.000	26.676.879	1.114.121	226.681.000	
401	Основни плати		108.817.056	17.228.781	0	94.131.448	0	0	111.360.229	
402	Придоноси за социјално осигурување		78.356.313	11.284.205	0	68.431.312	0	0	79.715.517	
404	Надоместоци		29.320.743	4.058.576	0	25.700.136	0	0	29.758.712	
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ			1.140.000	1.886.000	0	0	0	0	1.886.000	
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)		350.000	300.000	0	0	0	0	300.000	
413	Тековни резерви (разновидни расходи)		150.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
42 СТОКИ И УСЛУГИ			200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	
420	Патни и дневни расходи		51.605.082	21.128.457	7.065.000	21.118.552	4.710.862	0	54.022.871	
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		932.785	490.000	100.000	80.000	61.992	0	731.992	
422	Материјали и ситен инвентар		21.620.301	9.165.000	690.000	10.620.489	156.795	0	20.632.284	
423	Поправки и тековно одржување		7.804.046	999.000	4.550.000	1.346.000	310.500	0	7.205.500	
424	Договорни услуги		6.285.135	5.011.457	430.000	2.544.011	0	0	7.985.468	
425	Други тековни расходи		11.463.532	3.984.000	935.000	6.008.052	2.956.987	0	13.884.039	
426	Каматни плаќања		2.490.990	1.479.000	360.000	520.000	120.048	0	2.479.048	
427	Привремени вработувања		1.008.293	0	0	0	1.104.540	0	1.104.540	
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА			0	490.000	0	0	0	0	490.000	
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори		0	490.000	0	0	0	0	490.000	
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			22.953.204	1.675.000	50.000	245.000	10.259.467	0	12.229.467	
463	Трансфери до невладини организации		610.000	545.000	0	0	0	0	545.000	
464	Разни трансфери		22.343.204	1.130.000	50.000	245.000	10.259.467	0	11.684.467	
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			68.027.276	34.177.762	350.000	930.000	11.706.550	1.114.121	48.278.433	
480	Купување на опрема и машини		1.712.689	690.000	350.000	530.000	2.922.550	0	4.492.550	
481	Градежни објекти		8.995.698	120.000	0	0	0	0	120.000	
482	Други градежни објекти		53.548.903	31.513.762	0	400.000	8.212.500	1.114.121	41.240.383	
483	Купување на мебел		1.174.986	0	0	0	0	0	0	
485	Вложувања и нефинансиски средства		1.385.000	1.854.000	0	0	0	0	2.425.500	
486	Купување на возила		1.210.000	0	0	0	0	0	0	

Биланс на тековно оперативни расходи на ниво на ставки

Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ										
401 Основни плати			108.817.056	17.228.781	0	94.131.448	0	0	0	111.360.229
402 Придоноси за социјално осигурување			78.356.313	11.284.205	0	68.431.312	0	0	0	79.715.517
404 Надоместоци			29.320.743	4.058.576	0	25.700.136	0	0	0	29.758.712
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ										
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)			350.000	300.000	0	0	0	0	0	1.886.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)			150.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ										
420 Патни и дневни расходи			200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			51.605.082	21.128.457	7.065.000	21.118.552	4.710.862	0	0	54.022.871
423 Материјали и ситен инвентар			932.785	490.000	100.000	80.000	61.992	0	0	731.992
424 Поправки и тековно одржување			21.620.301	9.165.000	690.000	10.620.489	156.795	0	0	20.632.284
425 Договорни услуги			7.804.046	999.000	4.550.000	1.346.000	310.500	0	0	7.205.500
426 Други тековни расходи			6.285.135	5.011.457	430.000	2.544.011	0	0	0	7.985.468
427 Привремени вработувања			11.463.532	3.984.000	935.000	6.008.052	2.956.987	0	0	13.884.039
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА										
451 Каматни плаќања кон кредитори			2.490.990	1.479.000	360.000	520.000	120.048	0	0	2.479.048
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ										
463 Трансфери до невладини организации			1.008.293	0	0	0	1.104.540	0	0	1.104.540
464 Разни трансфери			0	490.000	0	0	0	0	0	490.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480 Купување на опрема и машини			22.953.204	1.675.000	50.000	245.000	10.259.467	0	0	12.229.467
481 Градежни објекти			610.000	545.000	0	0	0	0	0	545.000
482 Други градежни објекти			22.343.204	1.130.000	50.000	245.000	10.259.467	0	0	11.684.467
483 Купување на мебел			0	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства			0	0	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила			0	0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480 Купување на опрема и машини			68.027.276	34.177.762	350.000	930.000	11.706.550	1.114.121	0	48.278.433
481 Градежни објекти			1.712.689	690.000	350.000	530.000	2.922.550	0	0	4.492.550
482 Други градежни објекти			8.995.698	120.000	0	0	0	0	0	120.000
483 Купување на мебел			53.548.903	31.513.762	0	400.000	8.212.500	1.114.121	0	41.240.383
485 Вложувања и нефинансиски средства			0	0	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила			0	0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
480 Купување на опрема и машини			46.369.758	183.725.342	40.822.238	7.115.000	115.495.000	14.970.329	0	178.402.567

Буџетски расходи по функции на ЕЛС

Функција код Функција ставка	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ		25.114.990	0	0	0	0	25.114.990
7011	Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи	24.450.533	0	0	0	0	24.450.533
7016	Други општи јавни услуги	664.457	0	0	0	0	664.457
703 ЈАВЕН РЕД И МИР		1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
7032	Противпожарни услуги	1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ		24.880.000	0	0	4.978.000	1.114.121	30.972.121
7041	Општи економски, комерцијални и работи поврзани со тргуот	110.000	0	0	4.978.000	0	5.088.000
7044	Рударство, занаетчиство и градежништво	23.190.000	0	0	0	1.114.121	24.304.121
7045	Транспорт	1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
7047	Останати индустрии	300.000	0	0	0	0	300.000
705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА		10.324.000	0	0	18.334.879	0	28.658.879
7051	Управување со отпадочите	0	0	0	0	0	0
7052	Управување со отпадните води	409.000	0	0	0	0	409.000
7056	Заштита на животна средина	9.915.000	0	0	18.334.879	0	28.249.879
706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		11.908.762	0	0	3.115.000	0	15.023.762
7062	Развој на заедницата	1.295.000	0	0	0	0	1.295.000
7063	Водоснабдување	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
7064	Осветлување на улици	8.713.762	0	0	0	0	8.713.762
707 ЗДРАВСТВО		0	0	0	0	0	0
7076	Други функции на здравство	0	0	0	0	0	0
708 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕГИЈА		1.652.000	150.000	2.386.000	0	0	4.188.000
7081	Спортски и рекреативни услуги	800.000	0	0	0	0	800.000
7082	Услуги за култура	852.000	150.000	2.386.000	0	0	3.388.000
709 ОБРАЗОВАНИЕ		0	1.145.000	91.530.000	0	0	92.675.000
7091	Предшколско и основно образование	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
7092	Средно образование	0	400.000	30.198.000	0	0	30.598.000
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
7102	Стари лица	0	0	0	0	0	0
7109	Друга социјална заштита	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
		75.000.000	7.465.000	116.425.000	26.676.879	1.114.121	226.681.000

Функционални расходи по потпрограми

Функционални Потпрограм	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Донации	Донации	Кредити	Вкупно
70111 Извршни и законодавни органи		7.309.000	0	0	0	0	7.309.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	3.294.000	0	0	0	0	3.294.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
D10	МЕСНА САМОУПРАВА	15.000	0	0	0	0	15.000
DA0	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	120.000	0	0	0	0	120.000
70112 Финансиски и фискални работи		17.141.533	0	0	0	0	17.141.533
E00	ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	16.687.533	0	0	0	0	16.687.533
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	454.000	0	0	0	0	454.000
70160 Други општи јавни услуги		664.457	0	0	0	0	664.457
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЛОТ	472.457	0	0	0	0	472.457
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	192.000	0	0	0	0	192.000
70320 Противпожарни услуги		1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
70411 Општи економски и комерцијални работи		0	0	0	4.978.000	0	4.978.000
GA0	ИЗГРАДА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	4.978.000	0	4.978.000
70412 Општи работи поврзани со трудот		110.000	0	0	0	0	110.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	110.000	0	0	0	0	110.000
70443 Градежништво		23.190.000	0	0	0	1.114.121	24.304.121
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
FA0	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
J00	ИЗГРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	1.390.000	0	0	0	1.114.121	2.504.121
JDA	Изградба и реконструкција на локални патисхта и улици во општина Берово	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
70451 Колен транспорт		1.280.000	0	0	0	0	1.280.000
JE0	ИЗГРАДА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
JFO	ИЗГРАДА НА СООБРАЌАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА	280.000	0	0	0	0	280.000
70473 Туризам		300.000	0	0	0	0	300.000
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ	300.000	0	0	0	0	300.000

Функционален Програм	О П И С	Буџет	Самофинанс. активности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
70520	Управување со отпадните води	409.000	0	0	0	0	409.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	409.000	0	0	0	0	409.000
70560	Заштита на животната средина	9.915.000	0	0	18.334.879	0	28.249.879
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
J70	ДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	820.000	0	0	0	0	820.000
J10	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	50.000	0	0	0	0	50.000
J10	Изградба на колекторски системи со прекистивелни станици во Општина Берово	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	435.000	0	0	0	0	435.000
RA0	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	60.000	0	0	0	0	60.000
RAA	Обновување на природата за подобар квалитет на животот	0	0	0	18.334.879	0	18.334.879
70620	Развој на заедницата	1.295.000	0	0	0	0	1.295.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000
J10	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	100.000	0	0	0	0	100.000
J10	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	150.000	0	0	0	0	150.000
70630	Водоснабдување	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
J60	ИЗГРАДА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
70640	Улично осветлување	8.713.762	0	0	0	0	8.713.762
J30	ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
J40	ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТУВАЊЕ	250.000	0	0	0	0	250.000
J4A	Изградба и реконструкција на јавно осветлување	2.113.762	0	0	0	0	2.113.762
70810	Спортски и рекреативни услуги	800.000	0	0	0	0	800.000
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	500.000	0	0	0	0	500.000
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	300.000	0	0	0	0	300.000
70820	Услуги за културата	852.000	150.000	2.386.000	0	0	3.388.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	0	160.000	0	0	160.000
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	150.000	2.176.000	0	0	2.326.000
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	0	0	50.000	0	0	50.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	852.000	0	0	0	0	852.000
70912	Основно образование	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
70922	Средно образование	0	400.000	30.198.000	0	0	30.598.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	0	400.000	30.198.000	0	0	30.598.000
71090	Друга социјална заштита	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000

Приходите во износ **226.681.000** Денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општината за 2014 година и се распределени по поблиски намени во посебниот дел

Посебен Дел

46.369.758 251.752.618 75.000.000 7.465.000 116.425.000 26.676.879 1.114.121 226.681.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршена сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самодфин. активности	Расходи од дотаџии	Расходи од донаџии	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ

A0 СОВЕТ НА ОПШТИНА

3.348.540 3.294.000 0 0 0 0 0 0 3.294.000

ПРИХОДИ :

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

3.348.540 3.294.000 0 0 0 0 0 0 3.294.000

РАСХОДИ :

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

1.255.000 2.124.000 0 0 0 0 0 0 2.124.000

401 Основни плати

115.000 238.000 0 0 0 0 0 0 238.000

404 Надоместоци

1.140.000 1.886.000 0 0 0 0 0 0 1.886.000

41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

412 Постројана резерва (непредвидливи расходи)

150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ

510.000 970.000 0 0 0 0 0 0 970.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

120.000 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000

423 Материјали и ситен инвентар

130.000 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000

424 Поправки и тековно одржување

0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

425 Договорни услуги

40.000 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000

426 Други тековни расходи

220.000 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

1.433.540 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

463 Трансфери до невладини организации

270.000 0 0 0 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери

1.163.540 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

3.348.540 3.294.000 0 0 0 0 0 0 3.294.000

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

1.255.000 2.124.000 0 0 0 0 0 0 2.124.000

401 Основни плати

115.000 238.000 0 0 0 0 0 0 238.000

404 Надоместоци

1.140.000 1.886.000 0 0 0 0 0 0 1.886.000

41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ

150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

412 Постројана резерва (непредвидливи расходи)

150.000 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ

510.000 970.000 0 0 0 0 0 0 970.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

120.000 170.000 0 0 0 0 0 0 170.000

423 Материјали и ситен инвентар

130.000 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000

424 Поправки и тековно одржување

0 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

425 Договорни услуги

40.000 80.000 0 0 0 0 0 0 80.000

426 Други тековни расходи

220.000 440.000 0 0 0 0 0 0 440.000

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

1.433.540 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

463 Трансфери до невладини организации

270.000 0 0 0 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери

1.163.540 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК		3.583.000	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
	ПРИХОДИ :		3.583.000	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
	D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.583.000	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
	РАСХОДИ :								
	40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.068.000	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000
	401	Основни плати	778.000	790.000	0	0	0	0	790.000
	402	Придоноси за социјално осигурување	290.000	285.000	0	0	0	0	285.000
	41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.065.000	2.405.000	0	0	0	0	2.405.000
	420	Патни и дневни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	700.000	820.000	0	0	0	0	820.000
	423	Материјали и ситен инвентар	140.000	88.000	0	0	0	0	88.000
	424	Поправки и тековно одржување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425	Договорни услуги	535.000	737.000	0	0	0	0	737.000
	426	Други тековни расходи	440.000	510.000	0	0	0	0	510.000
	46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	464	Разни трансфери	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.583.000	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
	40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.068.000	1.075.000	0	0	0	0	1.075.000
	401	Основни плати	778.000	790.000	0	0	0	0	790.000
	402	Придоноси за социјално осигурување	290.000	285.000	0	0	0	0	285.000
	41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.065.000	2.405.000	0	0	0	0	2.405.000
	420	Патни и дневни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	700.000	820.000	0	0	0	0	820.000
	423	Материјали и ситен инвентар	140.000	88.000	0	0	0	0	88.000
	424	Поправки и тековно одржување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425	Договорни услуги	535.000	737.000	0	0	0	0	737.000
	426	Други тековни расходи	440.000	510.000	0	0	0	0	510.000
	46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	464	Разни трансфери	250.000	200.000	0	0	0	0	200.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
D1 МЕСНА САМОУПРАВА										
ПРИХОДИ :										
D10 МЕСНА САМОУПРАВА										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
РАСХОДИ :										
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
463 Трансфери до невладини организации										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
D10 МЕСНА САМОУПРАВА										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
463 Трансфери до невладини организации										
10.000 15.000 0 0 0 0 0 15.000										
ДА МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
ПРИХОДИ :										
ДА0 МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
481 Градежни објекти										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
ДА0 МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										
481 Градежни објекти										
180.000 120.000 0 0 0 0 0 120.000										

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
Е0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				15.295.062	16.687.533	0	0	0	0	16.687.533
ПРИХОДИ :				15.295.062	16.687.533	0	0	0	0	16.687.533
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				15.295.062	16.687.533	0	0	0	0	16.687.533
РАСХОДИ :				12.889.392	13.572.533	0	0	0	0	13.572.533
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				9.413.303	9.915.533	0	0	0	0	9.915.533
401 Основни плати				3.476.089	3.657.000	0	0	0	0	3.657.000
402 Придоноси за социјално осигурување				2.405.670	2.975.000	0	0	0	0	2.975.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
420 Патни и дневни расходи				1.409.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				276.670	240.000	0	0	0	0	240.000
423 Материјали и ситен инвентар				260.000	460.000	0	0	0	0	460.000
424 Поправки и тековно одржување				0	50.000	0	0	0	0	50.000
425 Договорни услуги				260.000	325.000	0	0	0	0	325.000
426 Други тековни расходи				0	140.000	0	0	0	0	140.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				0	140.000	0	0	0	0	140.000
464 Разни трансфери				0	140.000	0	0	0	0	140.000
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА				15.295.062	16.687.533	0	0	0	0	16.687.533
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				12.889.392	13.572.533	0	0	0	0	13.572.533
401 Основни плати				9.413.303	9.915.533	0	0	0	0	9.915.533
402 Придоноси за социјално осигурување				3.476.089	3.657.000	0	0	0	0	3.657.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				2.405.670	2.975.000	0	0	0	0	2.975.000
420 Патни и дневни расходи				200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт				1.409.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
423 Материјали и ситен инвентар				276.670	240.000	0	0	0	0	240.000
424 Поправки и тековно одржување				260.000	460.000	0	0	0	0	460.000
425 Договорни услуги				0	50.000	0	0	0	0	50.000
426 Други тековни расходи				260.000	325.000	0	0	0	0	325.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				0	140.000	0	0	0	0	140.000
464 Разни трансфери				0	140.000	0	0	0	0	140.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предлошен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
ЕА КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
ПРИХОДИ :				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
480 Купување на опрема и машини				60,000	100,000	0	0	0	0	100,000
485 Вложувања и нефинансиски средства				185,000	354,000	0	0	0	0	354,000
486 Купување на возила				1,210,000	0	0	0	0	0	0
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1,455,000	454,000	0	0	0	0	454,000
480 Купување на опрема и машини				60,000	100,000	0	0	0	0	100,000
485 Вложувања и нефинансиски средства				185,000	354,000	0	0	0	0	354,000
486 Купување на возила				1,210,000	0	0	0	0	0	0
Ф1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
ПРИХОДИ :										
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
425 Договорни услуги				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
425 Договорни услуги				1,000,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
ФА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				5,191,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
ПРИХОДИ :										
ФА0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				5,191,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				5,191,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
482 Други градежни објекти				3,991,000	500,000	0	0	0	0	500,000
485 Вложувања и нефинансиски средства				1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
ФА0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				5,191,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				5,191,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
482 Други градежни објекти				3,991,000	500,000	0	0	0	0	500,000
485 Вложувања и нефинансиски средства				1,200,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Г1 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
ПРИХОДИ :			1.539.000	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000
Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			1.539.000	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.309.000	465.000	0	0	0	0	465.000
420 Патни и дневни расходи			190.000	30.000	0	0	0	0	30.000
421 Комунални услуги, греенње, комуникација и транспорт			15.000	0	0	0	0	0	0
423 Материјали и ситен инвентар			47.500	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			870.000	405.000	0	0	0	0	405.000
426 Други тековни расходи			186.500	30.000	0	0	0	0	30.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			230.000	580.000	0	0	0	0	580.000
463 Трансфери до невладини организации			230.000	110.000	0	0	0	0	110.000
464 Разни трансфери			0	470.000	0	0	0	0	470.000
Г10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.539.000	1.045.000	0	0	0	0	1.045.000
420 Патни и дневни расходи			190.000	30.000	0	0	0	0	30.000
421 Комунални услуги, греенње, комуникација и транспорт			15.000	0	0	0	0	0	0
423 Материјали и ситен инвентар			47.500	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			870.000	405.000	0	0	0	0	405.000
426 Други тековни расходи			186.500	30.000	0	0	0	0	30.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			230.000	580.000	0	0	0	0	580.000
463 Трансфери до невладини организации			230.000	110.000	0	0	0	0	110.000
464 Разни трансфери			0	470.000	0	0	0	0	470.000
Г2 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ									
ПРИХОДИ :			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
Г20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги			150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426 Други тековни расходи			150.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Г20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЛОТ НА ТУРИЗМОТ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги			150.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426 Други тековни расходи			150.000	100.000	0	0	0	0	100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ГА ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ									
ПРИХОДИ :			19.994.011	0	0	0	4.978.000	0	4.978.000
ГА0 ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ			19.994.011	0	0	0	4.978.000	0	4.978.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			830.004	0	0	0	3.133.000	0	3.133.000
420	Патни и дневни расходи		97.785	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		55.350	0	0	0	153.750	0	153.750
423	Материјали и ситен инвентар		84.501	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги		521.643	0	0	0	2.518.000	0	2.518.000
426	Други тековни расходи		70.725	0	0	0	0	0	0
427	Привремени вработувања		0	0	0	0	461.250	0	461.250
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			9.210.634	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери		9.210.634	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			9.953.373	0	0	0	1.845.000	0	1.845.000
480	Купување на опрема и машини		512.689	0	0	0	1.537.500	0	1.537.500
481	Градежни објекти		8.415.698	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел		1.024.986	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства		0	0	0	0	307.500	0	307.500
ГА0 ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			19.994.011	0	0	0	4.978.000	0	4.978.000
420	Патни и дневни расходи		830.004	0	0	0	3.133.000	0	3.133.000
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		97.785	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар		55.350	0	0	0	153.750	0	153.750
425	Договорни услуги		84.501	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи		521.643	0	0	0	2.518.000	0	2.518.000
427	Привремени вработувања		70.725	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			9.210.634	0	0	0	461.250	0	461.250
464	Разни трансфери		9.210.634	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			9.953.373	0	0	0	1.845.000	0	1.845.000
480	Купување на опрема и машини		512.689	0	0	0	1.537.500	0	1.537.500
481	Градежни објекти		8.415.698	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел		1.024.986	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства		0	0	0	0	307.500	0	307.500
485 Вложувања и нефинансиски средства									
			0	0	0	0	307.500	0	307.500

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Ј0 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА									
ПРИХОДИ :									
Ј00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		40.000	110.000	0	0	0	0	110.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		40.000	110.000	0	0	0	0	110.000
424	Поправки и тековно одржување		40.000	110.000	0	0	0	0	110.000
Ј00 ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		40.000	110.000	0	0	0	0	110.000
424	Поправки и тековно одржување		40.000	110.000	0	0	0	0	110.000
Ј2 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
ПРИХОДИ :									
Ј20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		300.000	409.000	0	0	0	0	409.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		300.000	409.000	0	0	0	0	409.000
424	Поправки и тековно одржување		300.000	409.000	0	0	0	0	409.000
Ј20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		300.000	409.000	0	0	0	0	409.000
424	Поправки и тековно одржување		300.000	409.000	0	0	0	0	409.000
Ј3 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ									
ПРИХОДИ :									
Ј30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		5.700.000	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
РАСХОДИ :									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.700.000	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		5.440.000	5.950.000	0	0	0	0	5.950.000
423	Материјали и ситен инвентар		250.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424	Поправки и тековно одржување		10.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ									
42	СТОКИ И УСЛУГИ		5.700.000	6.350.000	0	0	0	0	6.350.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		5.440.000	5.950.000	0	0	0	0	5.950.000
423	Материјали и ситен инвентар		250.000	350.000	0	0	0	0	350.000
424	Поправки и тековно одржување		10.000	50.000	0	0	0	0	50.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Ј4	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
	ПРИХОДИ :		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
Ј40	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
	РАСХОДИ :		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
424	Поправки и тековно одржување		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
Ј40	ЈАВНА ЧИСТОТА		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
424	Поправки и тековно одржување		1.050.000	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
Ј6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
	ПРИХОДИ :		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
	РАСХОДИ :		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
42	СТОКИ И УСЛУГИ		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
424	Поправки и тековно одржување		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
Ј60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
42	СТОКИ И УСЛУГИ		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
424	Поправки и тековно одржување		250.000	472.457	0	0	0	0	472.457
Ј7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
	ПРИХОДИ :		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
	РАСХОДИ :		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
424	Поправки и тековно одржување		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
Ј70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000
424	Поправки и тековно одржување		825.000	820.000	0	0	0	0	820.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
Ј8 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ										
ПРИХОДИ :										
Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ			241.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ			241.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
424 Поправки и тековно одржување			39.000	0	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			202.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
Ј80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ										
42 СТОКИ И УСЛУГИ			241.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
424 Поправки и тековно одржување			39.000	0	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги			202.000	192.000	0	0	0	0	0	192.000
ЈА ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ										
ПРИХОДИ :										
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ			500.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
ЈАА Изградба и реконструкција на јавно осветлување			0	2.113.762	0	0	0	0	0	2.113.762
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			500.000	2.363.762	0	0	0	0	0	2.363.762
482 Други градежни објекти			500.000	2.363.762	0	0	0	0	0	2.363.762
ЈА0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			500.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
482 Други градежни објекти			500.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000
ЈАА Изградба и реконструкција на јавно осветлување										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	2.113.762	0	0	0	0	0	2.113.762
482 Други градежни објекти			0	2.113.762	0	0	0	0	0	2.113.762

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈД ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ									
ПРИХОДИ :			38.207.903	19.390.000	0	0	0	1.114.121	20.504.121
ЈД0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		38.207.903	1.390.000	0	0	0	1.114.121	2.504.121
ЈДА	Изградба и реконструкција на локални патисхта и улици во општина Берово		0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
РАСХОДИ :									
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		0	490.000	0	0	0	0	490.000
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори		0	490.000	0	0	0	0	490.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		38.207.903	18.900.000	0	0	0	1.114.121	20.014.121
482	Други градежни објекти		38.207.903	18.900.000	0	0	0	1.114.121	20.014.121
ЈД0 ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ									
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА		38.207.903	1.390.000	0	0	0	1.114.121	2.504.121
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори		0	490.000	0	0	0	0	490.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		38.207.903	900.000	0	0	0	1.114.121	2.014.121
482	Други градежни објекти		38.207.903	900.000	0	0	0	1.114.121	2.014.121
ЈДА	Изградба и реконструкција на локални патисхта и улици во општина Берово		0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
482	Други градежни објекти		0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
ЈЕ ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
ПРИХОДИ :			800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ЈЕ0	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
РАСХОДИ :									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти		800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
ЈЕ0 ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482	Други градежни објекти		800.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
ЈЕ ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА									
ПРИХОДИ :			0	280.000	0	0	0	0	280.000
ЈЕ0 ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			0	280.000	0	0	0	0	280.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	280.000	0	0	0	0	280.000
480 Купување на опрема и машини			0	280.000	0	0	0	0	280.000
ЈЕ0 ИЗГРАДБА НА СООБРАКАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	280.000	0	0	0	0	280.000
480 Купување на опрема и машини			0	280.000	0	0	0	0	280.000
ЈГ ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ									
ПРИХОДИ :			900.000	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ			900.000	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
РАСХОДИ :									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			900.000	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
480 Купување на опрема и машини			0	0	0	0	1.342.000	0	1.342.000
482 Други градежни објекти			900.000	1.900.000	0	0	1.509.000	0	3.409.000
485 Вложувања и нефинансиски средства			0	0	0	0	264.000	0	264.000
ЈГ0 ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ									
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			900.000	1.900.000	0	0	3.115.000	0	5.015.000
480 Купување на опрема и машини			0	0	0	0	3.115.000	0	5.015.000
482 Други градежни објекти			900.000	1.900.000	0	0	1.342.000	0	1.342.000
485 Вложувања и нефинансиски средства			0	0	0	0	1.509.000	0	3.409.000
			0	0	0	0	264.000	0	264.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
Ј1	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ		2.500.000	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000
	ПРИХОДИ :								
Ј10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		2.500.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Ј10	Изградба на колекторски системи со прејистигелни станици во Општина Берово		0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
	РАСХОДИ :								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.500.000	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000
482	Други градежни објекти		2.500.000	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000
Ј10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		2.500.000	50.000	0	0	0	0	50.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.500.000	50.000	0	0	0	0	50.000
482	Други градежни објекти		2.500.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Ј10	Изградба на колекторски системи со прејистигелни станици во Општина Берово		0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
482	Други градежни објекти		0	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
Ј1	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	ПРИХОДИ :								
Ј10	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		0	100.000	0	0	0	0	100.000
	РАСХОДИ :								
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	100.000	0	0	0	0	100.000
480	Купување на опрема и машини		0	100.000	0	0	0	0	100.000
Ј10	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		0	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	100.000	0	0	0	0	100.000
480	Купување на опрема и машини		0	100.000	0	0	0	0	100.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
ЈН УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)				0	150.000	0	0	0	0	150.000
ПРИХОДИ :										
ЈН0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)				0	150.000	0	0	0	0	150.000
РАСХОДИ :										
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	150.000	0	0	0	0	150.000
480 Купување на опрема и машини				0	150.000	0	0	0	0	150.000
ЈН0 УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)				0	150.000	0	0	0	0	150.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	150.000	0	0	0	0	150.000
480 Купување на опрема и машини				0	150.000	0	0	0	0	150.000
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО				275.036	0	160.000	0	0	0	160.000
ПРИХОДИ :										
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				275.036	0	160.000	0	0	0	160.000
РАСХОДИ :										
42 СТОКИ И УСЛУГИ				275.036	0	160.000	0	0	0	160.000
423 Материјали и ситен инвентар				215.036	0	100.000	0	0	0	100.000
424 Поправки и тековно одржување				50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
426 Други тековни расходи				10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО				275.036	0	160.000	0	0	0	160.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				275.036	0	160.000	0	0	0	160.000
423 Материјали и ситен инвентар				215.036	0	100.000	0	0	0	100.000
424 Поправки и тековно одржување				50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
426 Други тековни расходи				10.000	0	10.000	0	0	0	10.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ									
ПРИХОДИ :			2.627.566	0	150.000	2.176.000	0	0	2.326.000
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ			2.627.566	0	150.000	2.176.000	0	0	2.326.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			1.567.260	0	0	1.619.000	0	0	1.619.000
401 Основни плати			1.144.092	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000
402 Придонеси за социјално осигурување			423.168	0	0	449.000	0	0	449.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.060.306	0	150.000	557.000	0	0	707.000
420 Патни и дневни расходи			70.000	0	0	30.000	0	0	30.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			368.000	0	50.000	262.000	0	0	312.000
423 Материјали и ситен инвентар			80.000	0	0	40.000	0	0	40.000
425 Договорни услуги			310.000	0	100.000	125.000	0	0	225.000
426 Други тековни расходи			232.306	0	0	100.000	0	0	100.000
К20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ			2.627.566	0	150.000	2.176.000	0	0	2.326.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			1.567.260	0	0	1.619.000	0	0	1.619.000
401 Основни плати			1.144.092	0	0	1.170.000	0	0	1.170.000
402 Придонеси за социјално осигурување			423.168	0	0	449.000	0	0	449.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1.060.306	0	150.000	557.000	0	0	707.000
420 Патни и дневни расходи			70.000	0	0	30.000	0	0	30.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			368.000	0	50.000	262.000	0	0	312.000
423 Материјали и ситен инвентар			80.000	0	0	40.000	0	0	40.000
425 Договорни услуги			310.000	0	100.000	125.000	0	0	225.000
426 Други тековни расходи			232.306	0	0	100.000	0	0	100.000
К3 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ									
ПРИХОДИ :			138.780	0	0	50.000	0	0	50.000
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ			138.780	0	0	50.000	0	0	50.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			138.780	0	0	50.000	0	0	50.000
425 Договорни услуги			131.040	0	0	40.000	0	0	40.000
426 Други тековни расходи			7.740	0	0	10.000	0	0	10.000
К30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			138.780	0	0	50.000	0	0	50.000
425 Договорни услуги			131.040	0	0	40.000	0	0	40.000
426 Други тековни расходи			7.740	0	0	10.000	0	0	10.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО									
ПРИХОДИ :			347.000	852.000	0	0	0	0	852.000
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО			347.000	852.000	0	0	0	0	852.000
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			347.000	792.000	0	0	0	0	792.000
420	Патни и дневни расходи		0	60.000	0	0	0	0	60.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
423	Материјали и ситен инвентар		130.000	135.000	0	0	0	0	135.000
425	Договорни услуги		67.000	385.000	0	0	0	0	385.000
426	Други тековни расходи		0	62.000	0	0	0	0	62.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	60.000	0	0	0	0	60.000
464	Разни трансфери		0	60.000	0	0	0	0	60.000
К40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО									
42 СТОКИ И УСЛУГИ			347.000	852.000	0	0	0	0	852.000
420	Патни и дневни расходи		0	60.000	0	0	0	0	60.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
423	Материјали и ситен инвентар		130.000	135.000	0	0	0	0	135.000
425	Договорни услуги		67.000	385.000	0	0	0	0	385.000
426	Други тековни расходи		0	62.000	0	0	0	0	62.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	60.000	0	0	0	0	60.000
464	Разни трансфери		0	60.000	0	0	0	0	60.000
Л0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА									
ПРИХОДИ :			150.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Л00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА			150.000	500.000	0	0	0	0	500.000
РАСХОДИ :									
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			150.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463	Трансфери до невладини организации		100.000	420.000	0	0	0	0	420.000
464	Разни трансфери		50.000	80.000	0	0	0	0	80.000
Л00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА									
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			150.000	500.000	0	0	0	0	500.000
463	Трансфери до невладини организации		100.000	420.000	0	0	0	0	420.000
464	Разни трансфери		50.000	80.000	0	0	0	0	80.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014							
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ		
ЛА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
ПРИХОДИ :											
ЛА0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
РАСХОДИ :											
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
482 Други градежни објекти				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
ЛА0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
482 Други градежни објекти				0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			63.299.935	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
ПРИХОДИ :			63.299.935	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			63.299.935	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			48.604.556	0	0	48.813.500	0	0	48.813.500
401	Основни плати		35.468.716	0	0	35.652.200	0	0	35.652.200
402	Придоноси за социјално осигурување		13.135.840	0	0	13.161.300	0	0	13.161.300
42 СТОКИ И УСЛУГИ			12.980.379	0	595.000	11.743.500	0	0	12.338.500
420	Патни и дневни расходи		60.000	0	10.000	50.000	0	0	60.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		7.570.146	0	0	6.993.489	0	0	6.993.489
423	Материјали и ситен инвентар		798.000	0	90.000	616.000	0	0	706.000
424	Поправки и тековно одржување		2.315.135	0	130.000	2.264.011	0	0	2.394.011
425	Договорни услуги		1.935.135	0	255.000	1.640.000	0	0	1.895.000
426	Други тековни расходи		302.098	0	110.000	180.000	0	0	290.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			285.000	0	0	145.000	0	0	145.000
464	Разни трансфери		285.000	0	0	145.000	0	0	145.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.430.000	0	150.000	630.000	0	0	780.000
480	Купување на опрема и машини		780.000	0	150.000	530.000	0	0	680.000
482	Други градежни објекти		500.000	0	0	100.000	0	0	100.000
483	Купување на мебел		150.000	0	0	0	0	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ			63.299.935	0	745.000	61.332.000	0	0	62.077.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			48.604.556	0	0	48.813.500	0	0	48.813.500
401	Основни плати		35.468.716	0	0	35.652.200	0	0	35.652.200
402	Придоноси за социјално осигурување		13.135.840	0	0	13.161.300	0	0	13.161.300
42 СТОКИ И УСЛУГИ			12.980.379	0	595.000	11.743.500	0	0	12.338.500
420	Патни и дневни расходи		60.000	0	10.000	50.000	0	0	60.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		7.570.146	0	0	6.993.489	0	0	6.993.489
423	Материјали и ситен инвентар		798.000	0	90.000	616.000	0	0	706.000
424	Поправки и тековно одржување		2.315.135	0	130.000	2.264.011	0	0	2.394.011
425	Договорни услуги		1.935.000	0	255.000	1.640.000	0	0	1.895.000
426	Други тековни расходи		302.098	0	110.000	180.000	0	0	290.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			285.000	0	0	145.000	0	0	145.000
464	Разни трансфери		285.000	0	0	145.000	0	0	145.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			1.430.000	0	150.000	630.000	0	0	780.000
480	Купување на опрема и машини		780.000	0	150.000	530.000	0	0	680.000
482	Други градежни објекти		500.000	0	0	100.000	0	0	100.000
483	Купување на мебел		150.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна Сметка	2013 Предходен Буџет	Б У Џ Е Т 2014							
				Буџет	Расходи од самофин- активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ		
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				31.432.083	0	400.000	30.198.000	0	0	0	30.598.000
ПРИХОДИ :				31.432.083	0	400.000	30.198.000	0	0	0	30.598.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				31.432.083	0	400.000	30.198.000	0	0	0	30.598.000
РАСХОДИ :											
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				22.605.000	0	0	22.545.000	0	0	0	22.545.000
401 Основни плати				16.407.530	0	0	16.370.000	0	0	0	16.370.000
402 Придонеси за социјално осигурување				6.197.470	0	0	6.175.000	0	0	0	6.175.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				8.627.083	0	400.000	7.253.000	0	0	0	7.653.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				2.840.160	0	0	2.145.000	0	0	0	2.145.000
422 Материјали и ситен инвентар				581.923	0	0	590.000	0	0	0	590.000
424 Поправки и тековно одржување				200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
425 Договорни услуги				4.610.000	0	350.000	4.098.000	0	0	0	4.448.000
426 Други тековни расходи				395.000	0	50.000	220.000	0	0	0	270.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				200.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
464 Разни трансфери				200.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
482 Други градежни објекти				0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ				31.432.083	0	400.000	30.198.000	0	0	0	30.598.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ				22.605.000	0	0	22.545.000	0	0	0	22.545.000
401 Основни плати				16.407.530	0	0	16.370.000	0	0	0	16.370.000
402 Придонеси за социјално осигурување				6.197.470	0	0	6.175.000	0	0	0	6.175.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				8.627.083	0	400.000	7.253.000	0	0	0	7.653.000
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт				2.840.160	0	0	2.145.000	0	0	0	2.145.000
422 Материјали и ситен инвентар				581.923	0	0	590.000	0	0	0	590.000
424 Поправки и тековно одржување				200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000
425 Договорни услуги				4.610.000	0	350.000	4.098.000	0	0	0	4.448.000
426 Други тековни расходи				395.000	0	50.000	220.000	0	0	0	270.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ				200.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
464 Разни трансфери				200.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
482 Други градежни објекти				0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
R1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
ПРИХОДИ :				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
РАСХОДИ :											
42 СТОКИ И УСЛУГИ				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
424 Поправки и тековно одржување				205.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги				22.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ				227.000	435.000	0	0	0	0	0	435.000
424 Поправки и тековно одржување				205.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
425 Договорни услуги				22.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна Сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
РА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХО)									
		18.603.229	60.000	0	0	0	18.334.879	0	18.394.879
ПРИХОДИ :									
РА0 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		18.603.229	60.000	0	0	0	0	0	60.000
РАА Обновување на природата за подобар квалитет на животот		0	0	0	0	0	18.334.879	0	18.334.879
РАСХОДИ :									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.401.199	0	0	0	0	1.328.862	0	1.328.862
420 Патни и дневни расходи		10.000	0	0	0	0	61.992	0	61.992
421 Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	0	0	0	3.045	0	3.045
423 Материјали и ситен инвентар		91.636	0	0	0	0	61.500	0	61.500
425 Договорни услуги		275.649	0	0	0	0	438.987	0	438.987
426 Други тековни расходи		15.621	0	0	0	0	120.048	0	120.048
427 Привремени вработувања		1.008.293	0	0	0	0	643.290	0	643.290
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		10.992.030	0	0	0	0	10.259.467	0	10.259.467
464 Разни трансфери		10.992.030	0	0	0	0	10.259.467	0	10.259.467
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.210.000	60.000	0	0	0	6.746.550	0	6.806.550
480 Купување на опрема и машини		60.000	60.000	0	0	0	43.050	0	103.050
482 Други градежни објекти		6.150.000	0	0	0	0	6.703.500	0	6.703.500
РА0 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.401.199	60.000	0	0	0	0	0	60.000
420 Патни и дневни расходи		10.000	0	0	0	0	0	0	0
423 Материјали и ситен инвентар		91.636	0	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги		275.649	0	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		15.621	0	0	0	0	0	0	0
427 Привремени вработувања		1.008.293	0	0	0	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		10.992.030	0	0	0	0	0	0	0
464 Разни трансфери		10.992.030	0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.210.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
480 Купување на опрема и машини		60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
482 Други градежни објекти		6.150.000	0	0	0	0	0	0	0
РАА Обновување на природата за подобар квалитет на животот									
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	0	0	18.334.879	0	18.334.879
420 Патни и дневни расходи		0	0	0	0	0	1.328.862	0	1.328.862
		0	0	0	0	0	61.992	0	61.992

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014						
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ	
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт		0	0	0	0	3.045	0	3.045	
423	Материјали и ситен инвентар		0	0	0	0	61.500	0	61.500	
425	Договорни услуги		0	0	0	0	438.987	0	438.987	
426	Други тековни расходи		0	0	0	0	120.048	0	120.048	
427	Привремени вработувања		0	0	0	0	643.290	0	643.290	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	10.259.467	0	10.259.467	
464	Разни трансфери		0	0	0	0	10.259.467	0	10.259.467	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	6.746.550	0	6.746.550	
480	Купување на опрема и машини		0	0	0	0	43.050	0	43.050	
482	Други градежни објекти		0	0	0	6.703.500	0	6.703.500		

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					ВКУПНИ РАСХОДИ
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			24.797.625	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
ПРИХОДИ :									
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			24.797.625	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			14.623.000	0	0	15.354.948	0	0	15.354.948
401 Основни плати			10.690.000	0	0	11.209.112	0	0	11.209.112
402 Придоноси за социјално осигурување			3.933.000	0	0	4.145.836	0	0	4.145.836
42 СТОКИ И УСЛУГИ			9.282.625	12.000	5.920.000	1.355.052	249.000	0	7.536.052
420 Патни и дневни расходи			105.000	0	90.000	0	0	0	90.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			2.607.645	0	640.000	1.220.000	0	0	1.860.000
422 Материјали и ситен инвентар			4.973.780	0	4.460.000	0	249.000	0	4.709.000
424 Поправки и тековно одржување			601.000	0	300.000	30.000	0	0	330.000
425 Договорни услуги			794.200	0	230.000	105.052	0	0	335.052
426 Други тековни расходи			201.000	12.000	200.000	0	0	0	212.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			192.000	80.000	50.000	0	0	0	130.000
464 Разни трансфери			192.000	80.000	50.000	0	0	0	130.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			700.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480 Купување на опрема и машини			300.000	0	200.000	0	0	0	200.000
481 Градежни објекти			400.000	0	0	0	0	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ			24.797.625	92.000	6.170.000	16.710.000	249.000	0	23.221.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			14.623.000	0	0	15.354.948	0	0	15.354.948
401 Основни плати			10.690.000	0	0	11.209.112	0	0	11.209.112
402 Придоноси за социјално осигурување			3.933.000	0	0	4.145.836	0	0	4.145.836
42 СТОКИ И УСЛУГИ			9.282.625	12.000	5.920.000	1.355.052	249.000	0	7.536.052
420 Патни и дневни расходи			105.000	0	90.000	0	0	0	90.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт			2.607.645	0	640.000	1.220.000	0	0	1.860.000
422 Материјали и ситен инвентар			4.973.780	0	4.460.000	0	249.000	0	4.709.000
424 Поправки и тековно одржување			601.000	0	300.000	30.000	0	0	330.000
425 Договорни услуги			794.200	0	230.000	105.052	0	0	335.052
426 Други тековни расходи			201.000	12.000	200.000	0	0	0	212.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			192.000	80.000	50.000	0	0	0	130.000
464 Разни трансфери			192.000	80.000	50.000	0	0	0	130.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			700.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480 Купување на опрема и машини			300.000	0	200.000	0	0	0	200.000
481 Градежни објекти			400.000	0	0	0	0	0	0

Програма Подпрограма Категорија Ставка	О П И С	2012 Завршна сметка	2013 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2014					
				Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од Дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
W0 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА									
ПРИХОДИ :			6.644.848	1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			6.644.848	1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
РАСХОДИ :									
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			6.204.848	457.248	0	5.799.000	0	0	6.256.248
401	Основни плати		4.339.672	340.672	0	4.030.000	0	0	4.370.672
402	Придоноси за социјално осигурување		1.865.176	116.576	0	1.769.000	0	0	1.885.576
42 СТОКИ И УСЛУГИ			440.000	571.000	0	0	0	0	571.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		345.000	375.000	0	0	0	0	375.000
423	Материјали и ситен инвентар		5.000	6.000	0	0	0	0	6.000
424	Поправки и тековно одржување		90.000	190.000	0	0	0	0	190.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА			6.644.848	1.028.248	0	5.799.000	0	0	6.827.248
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			6.204.848	457.248	0	5.799.000	0	0	6.256.248
401	Основни плати		4.339.672	340.672	0	4.030.000	0	0	4.370.672
402	Придоноси за социјално осигурување		1.865.176	116.576	0	1.769.000	0	0	1.885.576
42 СТОКИ И УСЛУГИ			440.000	571.000	0	0	0	0	571.000
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		345.000	375.000	0	0	0	0	375.000
423	Материјали и ситен инвентар		5.000	6.000	0	0	0	0	6.000
424	Поправки и тековно одржување		90.000	190.000	0	0	0	0	190.000

Буџетот на Општината за 2014 година влегува во сила со денот на објавување во "Службен гласник на Општината", а ќе се применува од 1 Јануари 2014 година.

Бр **03-2632/1**
30.12.2013
Берovo



ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
МАТЕНИЧАРСКИ ЈОВАН

Преглед на расходите по проекти

		44.948.641	26.350.000	27.120.000
Потпрограма и опис на потпрограмата				
Цели на потпрограмата		Прва год.	Втора год.	Третта год.
ЈАА Изградба и реконструкција на јавно осветлување				
намалување на потрошувачката на електрична енергија за улично осветлување при подобро осветлување И 10% проширена мрежа за улично осветлување				
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.113.762	2.350.000	2.620.000
ЈДА Изградба И реконструкција на локални патишта и улици во општина Берово				
подобрување на условите за живот на граѓаните И намалување на миграција село град				
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	18.000.000	19.500.000	17.000.000
ЈЛО Изградба на колекторски системи со пре;истителни станици во Општина Берово				
Собирање на отпадните води во населените места И индустриски зони, пре;истување на отпадна вода И испуштање во природните водотеци. Подобрување на животната средина, наводнување на земјоделските површини со чиста вода. намалување на бројот на заразни болести				
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.500.000	4.500.000	7.500.000
РАА Обновување на природата за подобар квалитет на животот				
Заедничка цел на проектот е да се постигне обновување на постоечките природни ресурси на начин кој ќе го подобри квалитетот на живот во двата погранични града од двете страни на границата. Специфичните цели кои проектот се стреми да ги постигне се > поподб				
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.328.862	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.259.467	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.746.550	0	0

Биланс на приходи на ниво на потставка

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		27.958.807	0	0	0	0	27.958.807
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		1.275.000	0	0	0	0	1.275.000
711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон		510.000	0	0	0	0	510.000
711112 Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатиа, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		612.000	0	0	0	0	612.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчишка дејност		51.000	0	0	0	0	51.000
711139 Данок на доход на приходи од занаетчишка дејност според паушално утврден нето приход		102.000	0	0	0	0	102.000
713 Даноци на имот		7.590.427	0	0	0	0	7.590.427
713111 Данок на имот		2.813.788	0	0	0	0	2.813.788
713113 Данок на имот од правни лица		742.203	0	0	0	0	742.203
713211 Данок на наследство и подарок		408.000	0	0	0	0	408.000
713311 Данок на промет на недвижности		3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот		56.436	0	0	0	0	56.436
717 Даноци на специфични услуги		17.155.380	0	0	0	0	17.155.380
717111 Комунална такса за привремен престој		612.000	0	0	0	0	612.000
717112 Комунална такса за истакување на фирма, односно назив на деловна просторија		2.548.980	0	0	0	0	2.548.980
717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата		510.000	0	0	0	0	510.000
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление		9.282.000	0	0	0	0	9.282.000
717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простори за вршење на дејност		408.000	0	0	0	0	408.000
717132 Комунална такса за истакување на реклами, објави и огласи на јавни места		102.000	0	0	0	0	102.000
717133 Комунална такса за користење музика во јавните локации		40.800	0	0	0	0	40.800
717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност		61.200	0	0	0	0	61.200
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште		3.570.000	0	0	0	0	3.570.000
717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕЛС		20.400	0	0	0	0	20.400
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност		1.938.000	0	0	0	0	1.938.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор	102.000	0	0	0	0	102.000
718127	Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје	204.000	0	0	0	0	204.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	51.000	0	0	0	0	51.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	1.581.000	0	0	0	0	1.581.000
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		3.238.500	7.614.300	0	0	0	10.852.800
722 Глоби, судски и административни такси		530.400	0	0	0	0	530.400
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	510.000	0	0	0	0	510.000
722316	Други локални такси	20.400	0	0	0	0	20.400
723 Такси и надоместоци		1.152.600	7.614.300	0	0	0	8.766.900
723011	Такси за диплома и сертификат	0	51.000	0	0	0	51.000
723012	Такси за запишување	0	51.000	0	0	0	51.000
723013	Такса за испити	0	153.000	0	0	0	153.000
723111	Целодневна и претшколска грижа	0	3.743.400	0	0	0	3.743.400
723119	Други помошни активности во образованието	0	2.963.100	0	0	0	2.963.100
723411	Членарини во институции во областа на културата	0	153.000	0	0	0	153.000
723911	Закупнина од објекти	1.122.000	499.800	0	0	0	1.621.800
723913	Закупнина од опрема	30.600	0	0	0	0	30.600
724 Други владини услуги		40.800	0	0	0	0	40.800
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	10.200	0	0	0	0	10.200
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	30.600	0	0	0	0	30.600
725 Други неданочни приходи		1.514.700	0	0	0	0	1.514.700
725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	66.300	0	0	0	0	66.300
725930	Приходи на органите на управата	20.400	0	0	0	0	20.400
725939	Останати неданочни приходи	1.020.000	0	0	0	0	1.020.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	408.000	0	0	0	0	408.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		7.813.200	0	0	0	0	7.813.200
731 Продажба на капитални средства		10.200	0	0	0	0	10.200
731117	Приходи од продажба на општински имот	10.200	0	0	0	0	10.200
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		7.803.000	0	0	0	0	7.803.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија	3.060.000	0	0	0	0	3.060.000
733118	Надоместок за детални геолошки истражувања	1.581.000	0	0	0	0	1.581.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	306.000	0	0	0	0	306.000
733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	816.000	0	0	0	0	816.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	2.040.000	0	0	0	0	2.040.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		37.489.493	0	118.753.500	27.210.417	0	183.453.410
741 Трансфери од други нивоа на власт		37.489.493	0	118.753.500	0	0	156.242.993
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	102.000	0	0	0	0	102.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	3.105.812	0	0	0	0	3.105.812
741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	20.307.681	0	0	0	0	20.307.681
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	0	5.914.980	0	0	5.914.980
741120	Блок дотации на општината за активности од пожарникарство	0	0	112.838.520	0	0	112.838.520
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	13.974.000	0	0	0	0	13.974.000
742 Донации од странство		0	0	0	27.210.417	0	27.210.417
742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	23.779.137	0	23.779.137
742115	Приходи од европските држави	0	0	0	3.177.300	0	3.177.300
742119	Други општи и тековни донации	0	0	0	253.980	0	253.980
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ		0	0	0	0	0	1.136.403
754 Друго домашно задолжување		0	0	0	0	0	1.136.403
754111	Други домашни задолжувања	0	0	0	0	0	1.136.403

Биланс на расходи на ниво на потставка

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Е Т 2015					ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		17.097.493	0	95.963.077	0	0	113.060.570
401 Основни плати		11.465.485	0	69.774.438	0	0	81.239.924
401110 Основни плати - функционери		703.800	0	0	0	0	703.800
401120 Основни плати - државни службеници		8.531.280	0	0	0	0	8.531.280
401130 Основни плати - други вработени		791.711	0	64.080.237	0	0	64.871.948
401210 Плата за прекувремена работа		16.830	0	91.800	0	0	108.630
401220 Плата за време на празници		45.900	0	417.180	0	0	463.080
401230 Плата за работа во ноќна смена		30.600	0	474.300	0	0	504.900
401290 Други додатоци на плата		13.260	0	165.240	0	0	178.500
401310 Персонален данок на доход од плата		1.072.005	0	4.545.681	0	0	5.617.686
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		260.100	0	0	0	0	260.100
402 Придонеси за социјално осигурување		4.102.008	0	26.188.639	0	0	30.290.646
402110 Основни придонеси за ПИО		2.741.790	0	17.305.760	0	0	20.047.549
402120 Придонес за бенифициран стаж		16.200	0	260.100	0	0	276.300
402210 Основни придонеси за здравство		1.082.489	0	7.029.900	0	0	8.112.389
402220 Основен придонес за професионално заболување		77.178	0	440.774	0	0	517.952
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		184.351	0	1.152.105	0	0	1.336.456
404 Надоместоци		1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
404150 Други надоместоци		1.530.000	0	0	0	0	1.530.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		306.000	0	0	0	0	306.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		102.000	0	0	0	0	102.000
412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		102.000	0	0	0	0	102.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		204.000	0	0	0	0	204.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		204.000	0	0	0	0	204.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		22.780.126	7.206.300	21.591.923	4.805.079	0	56.383.428
420 Латни и дневни расходи		499.800	102.000	81.600	63.232	0	746.632
420110 Патување во земјата - хранарина (дневница)		153.000	25.500	10.200	0	0	188.700
420120 Патување во земјата - патни расходи		51.000	20.400	61.200	0	0	132.600
420130 Патување во земјата - сместување		142.800	10.200	10.200	0	0	163.200
		76.500.000	7.614.300	118.753.500	27.210.417	1.136.403	231.214.620

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	71.400	15.300	0	10.037	0	96.737
420220	Патување во странство - патни расходи	61.200	20.400	0	0	0	81.600
420230	Патување во странство - сместување	20.400	10.200	0	53.195	0	83.795
421	Комунални услуги, гревање, комуникација и транспорт	9.588.000	703.800	10.832.899	759.937	0	21.284.630
421110	Електрична енергија	7.374.600	81.600	1.239.300	156.825	0	8.852.325
421120	Водовод и канализација	102.000	81.600	991.440	0	0	1.175.040
421130	Ѓубретарина	0	0	40.800	0	0	40.800
421220	Дрва	86.700	0	3.172.200	0	0	3.258.900
421240	Течни горива	346.800	0	4.670.059	0	0	5.016.859
421310	Пошта	244.800	61.200	40.800	0	0	346.800
421320	Телефон и телефакс	535.500	204.000	331.500	0	0	1.071.000
421390	Други трошоци за комуникација	15.300	20.400	10.200	0	0	45.900
421410	Горива и масла (моторни возила)	591.600	204.000	61.200	3.106	0	859.906
421420	Регистрација на моторни возила	137.700	0	51.000	0	0	188.700
421440	Транспорт на луѓе	153.000	51.000	224.400	0	0	428.400
423	Материјали и ситен инвентар	1.077.120	4.641.000	1.423.920	316.710	0	7.458.750
423110	Канцелариски материјали	265.200	102.000	285.600	62.730	0	715.530
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	40.800	102.000	224.400	0	0	367.200
423190	Други административни материјали	0	20.400	0	0	0	20.400
423210	Материјали за АОП	137.700	0	0	0	0	137.700
423330	Постелнина	0	102.000	0	0	0	102.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	117.300	3.570.000	8.160	253.980	0	3.949.440
423510	Лекови	0	10.200	0	0	0	10.200
423550	Санитетски материјали	0	0	20.400	0	0	20.400
423610	Наставно-образовни помагала	0	102.000	234.600	0	0	336.600
423710	Средства за одржување на хигиена	57.120	234.600	283.560	0	0	575.280
423720	Материјали за разни поправки	10.200	102.000	153.000	0	0	265.200
423810	Ситен инвентар	10.200	81.600	132.600	0	0	224.400
423830	Резервни делови	0	51.000	0	0	0	51.000
423910	Други материјали за специјална намена	71.400	51.000	0	0	0	122.400

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
42390	Други материјали	367.200	112.200	81.600	0	0	561.000
424	Поправки и тековно одржување	5.561.506	438.600	2.594.891	0	0	8.594.997
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	204.000	102.000	0	0	0	306.000
424190	Поправки на други возила	51.000	0	0	0	0	51.000
424210	Одржување на згради	102.000	214.200	2.089.991	0	0	2.406.191
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	306.000	0	51.000	0	0	357.000
424320	Одржување на автопати, улици и патништа	1.042.906	0	0	0	0	1.042.906
424390	Одржување на други граѓеи	622.200	0	0	0	0	622.200
424410	Поправки и одржување на мебел	0	30.600	0	0	0	30.600
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	346.800	0	10.200	0	0	357.000
424430	Поправки и одржување на машини	0	51.000	0	0	0	51.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	10.200	30.600	443.700	0	0	484.500
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	10.200	0	0	0	10.200
424590	Одржување на други зелени површини	2.876.400	0	0	0	0	2.876.400
425	Договорни услуги	4.285.020	953.700	6.128.213	3.016.127	0	14.383.060
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	21.265	0	21.265
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	255.000	0	0	73.332	0	328.332
425220	Банкарска провизија	20.400	0	0	12.546	0	32.946
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	5.100	0	5.100	0	0	10.200
425250	Осигурување на недвижности и права	20.400	30.600	214.200	0	0	265.200
425260	Осигурување на моторни возила	285.600	20.400	0	0	0	306.000
425290	Други финансиски услуги	0	30.600	0	0	0	30.600
425310	Правни услуги	270.300	20.400	20.400	0	0	311.100
425360	Плаќање на судски такси	112.200	0	0	0	0	112.200
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	86.753	0	0	86.753
425490	Други здравствени услуги	0	0	122.400	0	0	122.400
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	112.200	0	0	0	0	112.200
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	25.500	0	0	0	0	25.500
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.836.000	0	0	0	0	1.836.000
425740	Дополнителни активности	0	40.800	285.600	0	0	326.400
425760	Превозни услуги во образованието	0	20.400	5.108.160	0	0	5.128.560
425790	Други образовни услуги	0	459.000	0	0	0	459.000
425910	Преведувачи	51.000	0	0	0	0	51.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2015					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425920	Услуги за копирање, печатање и издавање	485.520	0	102.000	290.440	0	877.960
425940	Рушење на објекти	122.400	0	0	0	0	122.400
425970	Консултантски услуги	484.500	0	0	1.749.504	0	2.234.004
425990	Други договорни услуги	198.900	331.500	183.600	869.040	0	1.583.040
426	Други тековни расходи	1.768.680	367.200	530.400	122.449	0	2.788.729
426120	Членарини во домашни организации	408.000	0	10.200	0	0	418.200
426210	Расходи за репрезентација	532.440	30.600	204.000	106.516	0	873.556
426310	Семинари и конференции	102.000	20.400	51.000	0	0	173.400
426410	Објавување на огласи	489.600	45.900	81.600	15.933	0	633.033
426990	Други оперативни расходи	236.640	270.300	183.600	0	0	690.540
427	Привремени вработувања	0	0	0	1.126.631	0	1.126.631
427110	Привремени вработувања	0	0	0	1.126.631	0	1.126.631
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	499.800	0	0	0	0	499.800
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	499.800	0	0	0	0	499.800
451210	Каматни плаќања кон Светската банка	499.800	0	0	0	0	499.800
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.300.500	51.000	249.900	10.464.656	0	12.066.056
463	Трансфери до невладини организации	198.900	0	0	0	0	198.900
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	112.200	0	0	0	0	112.200
463120	Трансфери до спортски клубови	71.400	0	0	0	0	71.400
463150	Трансфери до месни заедници	15.300	0	0	0	0	15.300
464	Разни трансфери	1.101.600	51.000	249.900	10.464.656	0	11.867.156
464110	Стипендии за студенти	102.000	0	0	0	0	102.000
464910	Плаќање по судски решенија	204.000	0	0	0	0	204.000
464940	Трансфери при пензионирање	142.800	0	249.900	0	0	392.700
464990	Други трансфери	652.800	51.000	0	10.464.656	0	11.168.456
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.516.081	357.000	948.600	11.940.681	1.136.403	48.898.765
480	Купување на опрема и машини	1.143.964	357.000	540.600	2.981.001	0	5.022.565
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	0	0	43.911	0	43.911
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	1.568.250	0	1.568.250
480190	Купување на друга опрема	1.143.964	357.000	540.600	1.368.840	0	3.410.404
481	Градежни објекти	153.000	0	0	0	0	153.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	153.000	0	0	0	0	153.000
482	Други градежни објекти	31.328.037	0	408.000	8.376.750	1.136.403	41.249.191

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2015					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
482120	Изградба на улици, патништа и автопати	8.160.000	0	0	0	0	8.160.000
482130	Реконструкција на улици, патништа и автопати	4.080.000	0	0	0	1.136.403	5.216.403
482220	Изградба на мостови	2.142.000	0	0	0	0	2.142.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	510.000	0	0	0	0	510.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	1.428.000	0	0	1.412.700	0	2.840.700
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.377.000	0	0	0	0	1.377.000
482920	Изградба на други објекти	12.152.037	0	0	0	0	12.152.037
482930	Реконструкција на други објекти	1.275.000	0	408.000	6.713.130	0	8.396.130
482940	Надзор над изградбата	204.000	0	0	250.920	0	454.920
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.891.080	0	0	582.930	0	2.474.010
485230	Компјутерски софтвер	361.080	0	0	582.930	0	944.010
485420	Надомест за одземен имот	1.530.000	0	0	0	0	1.530.000

Биланс на приходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ		28.232.913	0	0	0	0	28.232.913
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки		1.287.500	0	0	0	0	1.287.500
711111 Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единниците на локалната самоуправа и Градоот Скопје и Фондовите основани со закон		515.000	0	0	0	0	515.000
711112 Данок на плати на вработени лица во трговски Друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат Дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот		618.000	0	0	0	0	618.000
711133 Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска Дејност		51.500	0	0	0	0	51.500
711139 Данок на доход на приходи од занаетчиска Дејност според таушално утврден нето приход		103.000	0	0	0	0	103.000
713 Даноци на имот		7.664.843	0	0	0	0	7.664.843
713111 Данок на имот		2.841.374	0	0	0	0	2.841.374
713113 Данок на имот од правни лица		749.480	0	0	0	0	749.480
713211 Данок на наследство и подарок		412.000	0	0	0	0	412.000
713311 Данок на промет на недвижности		3.605.000	0	0	0	0	3.605.000
713512 Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот		56.989	0	0	0	0	56.989
717 Даноци на специфични услуги		17.323.570	0	0	0	0	17.323.570
717111 Комунална такса за привремен престој		618.000	0	0	0	0	618.000
717112 Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија		2.573.970	0	0	0	0	2.573.970
717115 Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата		515.000	0	0	0	0	515.000
717116 Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление		9.373.000	0	0	0	0	9.373.000
717131 Комунална такса за користење на просторот пред деловни простори за вршење на Дејност		412.000	0	0	0	0	412.000
717132 Комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места		103.000	0	0	0	0	103.000
717133 Комунална такса за користење музика во јавните локации		41.200	0	0	0	0	41.200
717135 Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на Дејност		61.800	0	0	0	0	61.800
717137 Надоместок за уредување на градежно земјиште		3.605.000	0	0	0	0	3.605.000
717140 Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход на ЕПС		20.600	0	0	0	0	20.600
718 Такси на користење или дозволи за вршење на Дејност		1.957.000	0	0	0	0	1.957.000

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016					ВКУПНИ Приходи
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаро, дискотек и диско клуб и диско клуб на отворен простор	103.000	0	0	0	0	103.000
718127	Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Б-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје	206.000	0	0	0	0	206.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	51.500	0	0	0	0	51.500
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	1.596.500	0	0	0	0	1.596.500
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ		3.270.250	7.688.950	0	0	0	10.959.200
722 Глоби, судски и административни такси		535.600	0	0	0	0	535.600
722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	515.000	0	0	0	0	515.000
722316	Други локални такси	20.600	0	0	0	0	20.600
723 Такси и надоместоци		1.163.900	7.688.950	0	0	0	8.852.850
723011	Такси за диплома и сертификат	0	51.500	0	0	0	51.500
723012	Такси за запишување	0	51.500	0	0	0	51.500
723013	Такса за испити	0	154.500	0	0	0	154.500
723111	Целодневна и претшколска грижа	0	3.780.100	0	0	0	3.780.100
723119	Други помошни активности во образованието	0	2.992.150	0	0	0	2.992.150
723411	Членарина во институции во областа на културата	0	154.500	0	0	0	154.500
723911	Заклучнина од објекти	1.133.000	504.700	0	0	0	1.637.700
723913	Заклучнина од опрема	30.900	0	0	0	0	30.900
724 Други владини услуги		41.200	0	0	0	0	41.200
724112	Надомест за изработка на просторни и урбанистички планови	10.300	0	0	0	0	10.300
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	30.900	0	0	0	0	30.900
725 Други неданочни приходи		1.529.550	0	0	0	0	1.529.550
725929	Надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	66.950	0	0	0	0	66.950
725930	Приходи на органите на управата	20.600	0	0	0	0	20.600
725939	Останати неданочни приходи	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	412.000	0	0	0	0	412.000
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ		7.889.800	0	0	0	0	7.889.800
731 Продажба на капитални средства		10.300	0	0	0	0	10.300
731117	Приходи од продажба на општински имот	10.300	0	0	0	0	10.300
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања		7.879.500	0	0	0	0	7.879.500
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на Република Македонија	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000
733118	Надоместок за детални геолошки истражувања	1.596.500	0	0	0	0	1.596.500

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2016					
		Буџет	Приходи од самофин. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	ВКУПНИ Приходи
733119	Надоместок за концесија за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	309.000	0	0	0	0	309.000
733120	Надоместок за концесија за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	824.000	0	0	0	0	824.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесплатно изградени објекти	2.060.000	0	0	0	0	2.060.000
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ		37.857.037	0	119.917.750	27.477.185	0	185.251.973
741 Трансфери од други нивоа на власт		37.857.037	0	119.917.750	0	0	157.774.787
741111	Тековни трансфери од други нивоа на власт	103.000	0	0	0	0	103.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	3.136.261	0	0	0	0	3.136.261
741115	Дотации на општината, од приходи од ДДВ	20.506.776	0	0	0	0	20.506.776
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	0	5.972.970	0	0	5.972.970
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	113.944.780	0	0	113.944.780
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	14.111.000	0	0	0	0	14.111.000
742 Донации од странство		0	0	0	27.477.185	0	27.477.185
742114	Приходи од Европската унија	0	0	0	24.012.265	0	24.012.265
742115	Приходи од европските држави	0	0	0	3.208.450	0	3.208.450
742119	Други општи и тековни донации	0	0	0	256.470	0	256.470
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ		0	0	0	0	0	1.147.545
754 Друго домашно задолжување		0	0	0	0	0	1.147.545
754111	Други домашни задолжувања	0	0	0	0	0	1.147.545

Биланс на расходи на ниво на потставки

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Е Т 2016					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		17.265.115	0	96.903.891	0	0	114.169.007
401 Основни плати		11.577.892	0	70.458.501	0	0	82.036.394
401110 Основни плати - функционери		710.700	0	0	0	0	710.700
401120 Основни плати - државни службеници		8.614.920	0	0	0	0	8.614.920
401130 Основни плати - други вработени		799.473	0	64.708.475	0	0	65.507.947
401210 Плата за прекувремена работа		16.995	0	92.700	0	0	109.695
401220 Плата за време на празници		46.350	0	421.270	0	0	467.620
401230 Плата за работа во ноќна смена		30.900	0	478.950	0	0	509.850
401290 Други додатоци на плата		13.390	0	166.860	0	0	180.250
401310 Персонален данок на доход од плата		1.082.515	0	4.590.247	0	0	5.672.761
401320 Персонален данок на доход од надоместоци		262.650	0	0	0	0	262.650
402 Придонеси за социјално осигурување		4.142.223	0	26.445.390	0	0	30.587.613
402110 Основни придонеси за ПИО		2.768.670	0	17.475.424	0	0	20.244.094
402120 Придонес за бенифициран стаж		16.358	0	262.650	0	0	279.008
402210 Основни придонеси за здравство		1.093.102	0	7.098.821	0	0	8.191.923
402220 Основен придонес за професионално заболување		77.935	0	445.095	0	0	523.030
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување		186.158	0	1.163.400	0	0	1.349.559
404 Надоместоци		1.545.000	0	0	0	0	1.545.000
404150 Други надоместоци		1.545.000	0	0	0	0	1.545.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		309.000	0	0	0	0	309.000
412 Постоејана резерва (непредвидливи расходи)		103.000	0	0	0	0	103.000
412110 Постоејана резерва (непредвидливи расходи)		103.000	0	0	0	0	103.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		206.000	0	0	0	0	206.000
413110 Тековни резерви (разновидни расходи)		206.000	0	0	0	0	206.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		23.003.461	7.276.950	21.803.609	4.852.188	0	56.936.207
420 Латни и дневни расходи		504.700	103.000	82.400	63.652	0	753.952
420110 Латување во земјата - хранарина (дневница)		154.500	25.750	10.300	0	0	190.550
		77.250.000	7.688.950	119.917.750	27.477.185	1.147.545	233.481.430

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Е Т 2016						ВКУПНИ РАСХОДИ
		Буџет	Расходи од самодфин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити		
420120	Патување во земјата - патни расходи	51.500	20.600	61.800	0	0	133.900	
420130	Патување во земјата - сместување	144.200	10.300	10.300	0	0	164.800	
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	72.100	15.450	0	10.135	0	97.685	
420220	Патување во странство - патни расходи	61.800	20.600	0	0	0	82.400	
420230	Патување во странство - сместување	20.600	10.300	0	53.717	0	84.617	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	9.682.000	710.700	10.939.104	161.499	0	21.493.303	
421110	Електрична енергија	7.446.900	82.400	1.251.450	158.363	0	8.939.113	
421120	Водовод и канализација	103.000	82.400	1.001.160	0	0	1.186.560	
421130	Ѓубретарина	0	0	41.200	0	0	41.200	
421220	Дрва	87.550	0	3.203.300	0	0	3.290.850	
421240	Течни горива	350.200	0	4.715.844	0	0	5.066.044	
421310	Пошта	247.200	61.800	41.200	0	0	350.200	
421320	Телефон и телефакс	540.750	206.000	334.750	0	0	1.081.500	
421390	Други трошоци за комуникација	15.450	20.600	10.300	0	0	46.350	
421410	Горива и масла (моторни возила)	597.400	206.000	61.800	3.136	0	868.336	
421420	Регистрација на моторни возила	139.050	0	51.500	0	0	190.550	
421440	Транспорт на луѓе	154.500	51.500	226.600	0	0	432.600	
423	Материјали и ситен инвентар	1.087.680	4.686.500	1.437.880	319.815	0	7.531.875	
423110	Канцелариски материјали	267.800	103.000	288.400	63.345	0	722.545	
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	41.200	103.000	226.600	0	0	370.800	
423190	Други административни материјали	0	20.600	0	0	0	20.600	
423210	Материјали за АОП	139.050	0	0	0	0	139.050	
423330	Постелнина	0	103.000	0	0	0	103.000	
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	118.450	3.605.000	8.240	256.470	0	3.988.160	
423510	Лекови	0	10.300	0	0	0	10.300	
423550	Санитетски материјали	0	0	20.600	0	0	20.600	
423610	Наставно-образовни помагала	0	103.000	236.900	0	0	339.900	
423710	Средства за одржување на хигиена	57.680	236.900	286.340	0	0	580.920	

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
423720	Материјали за разни поправки	10.300	103.000	154.500	0	0	267.800
423810	Ситен инвентар	10.300	82.400	133.900	0	0	226.600
423830	Резервни делови	0	51.500	0	0	0	51.500
423910	Други материјали за специјална намена	72.100	51.500	0	0	0	123.600
423990	Други материјали	370.800	113.300	82.400	0	0	566.500
424	Поправки и тековно одржување	5.616.031	442.900	2.620.331	0	0	8.679.262
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми)	206.000	103.000	0	0	0	309.000
424190	Поправки на други возила	51.500	0	0	0	0	51.500
424210	Одржување на згради	103.000	216.300	2.110.481	0	0	2.429.781
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	309.000	0	51.500	0	0	360.500
424320	Одржување на автопати, улици и патилшта	1.053.131	0	0	0	0	1.053.131
424390	Одржување на други граѓеби	628.300	0	0	0	0	628.300
424410	Поправки и одржување на мебел	0	30.900	0	0	0	30.900
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	350.200	0	10.300	0	0	360.500
424430	Поправки и одржување на машини	0	51.500	0	0	0	51.500
424440	Поправки и одржување на друга опрема	10.300	30.900	448.050	0	0	489.250
424510	Одржување на зелени површини околу згради	0	10.300	0	0	0	10.300
424590	Одржување на други зелени површини	2.904.600	0	0	0	0	2.904.600
425	Договорни услуги	4.327.030	963.050	6.188.294	3.045.697	0	14.524.070
425130	Изнајмување на друг тип на простор	0	0	0	21.473	0	21.473
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	257.500	0	0	74.051	0	331.551
425220	Банкарска провизија	20.600	0	0	12.669	0	33.269
425230	Осигурување на вработени (несреќи, живот)	5.150	0	5.150	0	0	10.300
425250	Осигурување на недвижности и права	20.600	30.900	216.300	0	0	267.800
425260	Осигурување на моторни возила	288.400	20.600	0	0	0	309.000
425290	Други финансиски услуги	0	30.900	0	0	0	30.900
425310	Правни услуги	272.950	20.600	20.600	0	0	314.150
425360	Плаќање на судски такси	113.300	0	0	0	0	113.300
425420	Примарна здравствена заштита	0	0	87.604	0	0	87.604
425490	Други здравствени услуги	0	0	123.600	0	0	123.600
425610	Услуги за заштита на водите, реките и езерата	113.300	0	0	0	0	113.300

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					
		Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	25.750	0	0	0	0	25.750
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	1.854.000	0	0	0	0	1.854.000
425740	Дополнителни активности	0	41.200	288.400	0	0	329.600
425760	Превозни услуги во образованието	0	20.600	5.158.240	0	0	5.178.840
425790	Други образовни услуги	0	463.500	0	0	0	463.500
425910	Преведувачи	51.500	0	0	0	0	51.500
425920	Услуги за копирање, печатање и издавање	490.280	0	103.000	293.287	0	886.567
425940	Рушење на објекти	123.600	0	0	0	0	123.600
425970	Консултантски услуги	489.250	0	0	1.766.656	0	2.255.906
425990	Други договорни услуги	200.850	334.750	185.400	877.560	0	1.598.560
426	Други тековни расходи	1.786.020	370.800	535.600	123.649	0	2.816.069
426120	Членарини во домашни организации	412.000	0	10.300	0	0	422.300
426210	Расходи за репрезентација	537.660	30.900	206.000	107.560	0	882.120
426310	Семинари и конференции	103.000	20.600	51.500	0	0	175.100
426410	Објавување на огласи	494.400	46.350	82.400	16.090	0	639.240
426990	Други оперативни расходи	238.960	272.950	185.400	0	0	697.310
427	Привремени вработувања	0	0	0	1.137.676	0	1.137.676
427110	Привремени вработувања	0	0	0	1.137.676	0	1.137.676
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	504.700	0	0	0	0	504.700
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	504.700	0	0	0	0	504.700
451210	Каматни плаќања кон Светската банка	504.700	0	0	0	0	504.700
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.313.250	51.500	252.350	10.567.251	0	12.184.351
463	Трансфери до невладини организации	200.850	0	0	0	0	200.850
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	113.300	0	0	0	0	113.300
463120	Трансфери до спортски клубови	72.100	0	0	0	0	72.100
463150	Трансфери до месни заедници	15.450	0	0	0	0	15.450
464	Разни трансфери	1.112.400	51.500	252.350	10.567.251	0	11.983.501
464110	Стипендии за студенти	103.000	0	0	0	0	103.000
464910	Плаќање по судски решенија	206.000	0	0	0	0	206.000
464940	Трансфери при пензионирање	144.200	0	252.350	0	0	396.550
464990	Други трансфери	659.200	51.500	0	10.567.251	0	11.277.951

Категорија Ставка Потставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2016					
		Буджет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	34.854.474	360.500	957.900	12.057.747	1.147.545	49.378.165
480	Купување на опрема и машини	1.155.179	360.500	545.900	3.010.227	0	5.071.805
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	0	0	44.342	0	44.342
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	0	0	1.583.625	0	1.583.625
480190	Купување на друга опрема	1.155.179	360.500	545.900	1.382.260	0	3.443.839
481	Градежни објекти	154.500	0	0	0	0	154.500
481230	Реконструкција на деловни објекти	154.500	0	0	0	0	154.500
482	Други градежни објекти	31.635.175	0	412.000	8.458.875	1.147.545	41.653.594
482120	Изградба на улици, патништа и автопати	8.240.000	0	0	0	0	8.240.000
482130	Реконструкција на улици, патништа и автопати	4.120.000	0	0	0	1.147.545	5.267.545
482220	Изградба на мостови	2.163.000	0	0	0	0	2.163.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	515.000	0	0	0	0	515.000
482730	Реконструкција на капацитети за водоснабдување	1.442.000	0	0	1.426.550	0	2.868.550
482910	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на други објекти	1.390.500	0	0	0	0	1.390.500
482920	Изградба на други објекти	12.271.175	0	0	0	0	12.271.175
482930	Реконструкција на други објекти	1.287.500	0	412.000	6.778.945	0	8.478.445
482940	Надзор над изградбата	206.000	0	0	253.380	0	459.380
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.909.620	0	0	588.645	0	2.498.265
485230	Компјутерски софтвер	364.620	0	0	588.645	0	953.265
485420	Надомест за одземен имот	1.545.000	0	0	0	0	1.545.000

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршувањето на
Буџетот на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Одлука за извршувањето на Буџетот на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2633/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 година.

Бр.08-2641/2
31.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.61/04,96/04,67/07,156/09 и 47/2011) и член 90 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 30.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА
за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2014 година

Член 1

Буџетот на Општина Берово за 2014 година (во натамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации, Буџет на дотации и Буџет на заеми.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

За да се превземаат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот Буџет на Општината.

Доколку во текот на годината Градоначалникот отцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, му предлага на Советот на Општината изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на Општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.

Одобрените средства во Буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма и Буџет, не можат да бидат намалени повеќе од 20% со прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставка во рамките на буџетот не можат да се зголемат со прераспределби повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачки активности: Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие Буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат:

- на избраните и именуваните лица нето платата ќе се исплатува согласно утврдениот коефициент применет на основа во износ од 25.726,00 денари;
- вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2014 година изнесува 73,8 денари;
- за вработените кои немаат статус на државни службеници платите се утврдуваат врз основа на УНР каде вредноста на бодот изнесува 10 денари.

Зголемувањето од 5% ќе се врши со исплата на плата од месец октомври 2014 година.

Член 10

Исплатата на платите на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Буџетските корисници од локалните јавни установи финансирани со блок дотациите од општинскиот Буџет се должени два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за одобрување на средствата за плати кон кои ќе се приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработени по име и презиме, бруто и нето плати како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета, е-маил и др.) за односниот месец за кој се однесува исплатата.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот Буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1.

По извршената контрола согласно планираните средства во Буџетот на Општината, Градоначалникот на Општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансверира блок дотацијата.

Член 11

Месечниот надоместок за присуство на седници на Совет се утврдува во висина од 50% од просечната нето плата во Републиката, исплатена во претходната година.

На Претседателот на Советот, за раководење и организирање на работата на Советот му се определува надоместок, зголемен за 30% од утврдениот надоместок во став 1 на овој член.

Член 12

Надоместокот на отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалните јавни установи изнесува двократен износ од просечната нето плата во Републиката објавена до денот на исплатата.

Надоместокот за вработените во Општината, ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок при пензионирање подпрограма Е0 Општинска администрација.

Надоместокот за локалните јавни установи ќе се исплатува од подставката 464 940 надоместок при пензионирање од соодветната програма и сметка на секој корисник посебно.

Член 13

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.

Член 14

Во случај на смрт на вработениот, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот, во случај на смрт на член на потесното семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување), доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со исто место на живеење на иста адреса што се докажува со соодветен документ за идентификација (лична карата или пасош).

Надоместоците од став 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната, односно во наредната година.

На работниците ангажирани со договор за отстапување на работник за привремено вработување, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања.

Член 15

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавките на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи од 6.000 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 16

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на Општината, а за износите до 50.000,00 денари може да одлучува и Градоначалникот, а истите ги извршува Градоначалникот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервата.

Член 17

Средствата утврдени во подпрограмата Д0-Градоначалник, подставката 463 110 Трансвери до здруженија на граѓани и фондации ќе се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата на граѓани и фондации врз основа на поднесени барања и проекти кои овозможуваат развој на локалната заедница.

За средства потребни за одредени проектни активности на здруженијата на граѓани и фондации до износ од 10.000,00 денари, одлучува Градоначалникот, додека за поголеми износи одлучува Советот на Општината.

Градоначалникот во писмена форма доставува до Советот информација по истекот на секој квартал за висината на средствата кои се дадени и називот на субјектот.

Член 18

Сретствата утврдени во Буџетот и распоредени во поделни програми и подпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината.

Член 19

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Општината. За обезбедените средства Градоначалникот на Општината дава писмено известување, по претходно дадена согласност на актите за систематизација од Агенцијата за администрација на РМ.

Член 20

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите кои се уплатени, а до колку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 21

Буџетот на Општина Берово за 2014 година ќе се извршува од 1 јануари до 31 декември 2014 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“, а ќе се применува од 01.01.2014 година.

Бр.07- 2633/1
30.12.2013 год.
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Буџетски календар за 2014 година

Се објавува Буџетски календар за 2014 година, бр.07-2634/1, што Советот на Општина Берово го донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 година.

Бр.08-2641/3
31.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Нацински с.р.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61/04, 96/04 ,67/07,156/09 и 47/2013), Советот на Општина Берово на седницата одржана на ден 30.12.2013 година донесе:

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2014 година

ДАТУМ	АКТИВНОСТ
Декември Јануари	Советот на општината го донесува буџетскиот календар
Април	Министерството за финансии доставува до Владата на Република Македонија Фискална стратегија на РМ за наредните три години
Април	Советот на општината ја разгледува фискалната стратегија на општината за следната година.
Април- Мај	Градоначалникот подготвува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски корисници
Јуни	Општинските буџетски корисници ги доставуваат предлог –пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции
Јули – Август	Одделот за буџет врши преговарање и анализирање на доставените предлог-пресметки и ги одредува приоритетите и одредбите за новиот Предлог-буџет
Август	Градоначалникот ги разгледува новите барања и предлози и по нив одлучува и дава насоки
30 Септември	Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година
Октомври	Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог-буџетот подготвен од страна на финансискиот оддел на општината
20 октомври	Градоначалникот доставува предлог-план на програми за развој;
Ноември	- Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината - Се објавува содржината на Предлог-буџетот и се дава достапност на јавноста - Се одржуваат јавни расправи и форуми:
15 ноември	- Одобрување на предлог-планот на програмите за развој
Декември	Градоначалникот го доставува конечниот Предлог-буџет до Советот
Декември	Телата на Советот на општината водат расправа по доставениот Предлог-буџет
Крај на Декември	Седница на Советот на општината за донесување на буџетот за наредната буџетска година
Јануари	Почеток на новата буџетска година

Бр.07-2634/1
30.12.2013 г.
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 62 став 1 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесува

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа на
Советот на Општина Берово за 2014 година

Се објавува Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година, бр.07-2635/1, што Советот на Општина Берово ја донесе на седницата што се одржа на 30.12.2013 година.

Бр.08-2641/4
31.12.2013 год.
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), а во врска со член 19 став 2 точка 3 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и согласно член 128 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Советот на Општина Берово на седницата одржана на 30.12.2013 година донесе

ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година

I. ОПШТ ДЕЛ

Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и другите закони кои се однесуваат на функционирањето на локалната самоуправа како и Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово.

Програмата овозможува основни насоки по кои ќе се раководи Советот, обезбедува транспарентност, но и простор за нејзино проширување и дополнување од овластени предлагачи и други заинтересирани субјекти и поединци.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

1. Квартал јануари – март

1.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2012/2013 година;

- Изработува: Одделение за финансиски прашања
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.2 Завршна сметка на Буџетот на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: Одделение за финансиски прашања
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.3 Извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2013 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита за животната средина
- Усвојува: Советот на општина Берово

1.4 Финансиски извештај за работата на ЈПКР “Услуга” Берово за 2013 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.5 Финансиски извештај од завршна сметка на ОСУ „Ацо Русковски“-Берово за 2013 година

- Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.6 Финансиски извештај од завршна сметка на општинските основни училишта за 2013 година

- Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово
ООУ „Никола Петров Русински“ - с.Русиново
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.7 Финансиски извештај од завршна сметка на општинската јавна установа за деца детска градинка „23 ти Август“-Берово за 2013 година

- Изработува: ОЈУД „23 ти Август“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.8 Финансиски извештај од завршна сметка на Домот на културата „Димитар Беровски“ - Берово за 2013 година

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски“-Берово
- Разгледува: Комисија за финансии, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.9 Извештај за реализација на програмата за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“ Берово за 2013 година

- Изработува: Дом на култура „Димитар Беровски“ Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.10 Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: ТПП единица на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.11 Извештај за реализација на програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.12 Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: Секторот за комунални работи, заштита на животната средина, урбанизам и ЛЕР;
- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Советот на Општина Берово

1.13 Извештај за реализација на Програма за одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.14 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за период јули-декември 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен инспектор
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.15 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита на животна средина за период јули-декември 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални работи и заштита на животната средина

- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.16 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за период јули - декември 2013 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.17 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период јули-декември 2013 година

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, спорт и култура
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.18 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово второ плугодије од 2013 година

- Изработува: ПС-Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.19 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“ Берово по сектори за период јули-декември 2013 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.20 Извештај за реализација на програмата за активностите на Општина Берово за 2013 година во областа на локален развој, меѓународна соработка и јавни дејности

- Изработува: Одделението за локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР и Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.21 Извештај за реализација на програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2013 година;

- Изработува: ЈПКР „Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.22 Извештај за реализација на програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2013 година;

- Изработува : ЈПКР “Услуга” Берово и Одделение за комунални дејности
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.23 Извештај за реализација на програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2013 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.24 Извештај за реализација на програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2013 година

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.25 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2013 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

1.26 Извештај за реализација на програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2013 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2. Квартал април-јуни

2.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.2 Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови на Општина Берово за 2013 година

- Изработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисијата за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Советот на Општина Берово

2.3 Извештај за реализација на Програма за работа во областа на располагањето соградежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2013 година;

- Изготвува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.4 Извештај за администрирање приходи (локалните даноци и комунални такси) за 2013 година

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисијата финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

2.5 Информација за имотот на Општина Берово со осврт и на имотот на месните заедници

- Изработува: Комисија за утврдување на вредност на имот на Општина Берово со Комисија за давање под закуп имот на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за буџет, финансии и ЛЕР
- Усвојува: Советот на Општина Берово

2.6 Информација за состојбите со дивите депонии во Општина Берово

- Изработува: Одделението за комунални работи и заштита на животната средина во соработка со ЛПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3. Квартал јули – септември

3.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.2 Извештај за работа на општинското средно училиште “Ацо Русковски” Берово, во учебната 2013/2014 година

- Изработува: ОСУ „Ацо Русковски“ -Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.3 Извештај за работа на општинските основни училишта во учебната 2013/2014 година

- Изработува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски” Берово и ООУ „Никола Петров Русински”с.Русиново
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.4 Извештај од работа на ОЈУДГ Детска градинка “23 Август “ Берово во учебната 2013/2014 година.

- Изработува: ОЈУДГ „23ти Август“ - Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.5 Предлог-Годишна програма за работа на општинското средно училиште „Ацо Русковски” Берово, во учебната 2014/2015 година

- Изготвува: ОСУ “Ацо Русковски” - Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.6 Предлог-Годишна програма за работа на општинските основни училишта во Општина Берово во учебната 2014/2015

- Изготвува: ООУ „Дедо Иљо Малешевски“-Берово и ООУ „Никола Петров Русински“- с.Русиново
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.7 Предлог-Годишна програма за работа на ОЈУД Детска градинака „23 ти Август“Берово во учебната 2014/2015 година

- Изготвува: ОЈУД Детска градинака “23 Август “ Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.8 Извештај за работата на Советник овластен урбанистички и градежен инспектор за период јануари-јуни 2014 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор-инспекторат, Овластен урбанистички и градежен инспектор
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.9 Извештај за работата на Советник овластен инспектор за комунални дејности и заштита на животна средина за период јануари-јуни 2014 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.10 Извештај за работата на Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици за период јануари-јуни 2014 година.

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за патен сообраќај, патишта и улици
- Комисија за урбанизам комунални работи и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.11 Извештај за работата на Овластен инспектор за просвета, спорт и култура за период јануари-јуни 2014 година

- Изработува: Одделение за инспекциски надзор - инспекторат, Овластен инспектор за просвета, спорт и култура
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.12 Извештај за безбедносната состојба во областа на јавната безбедност на подрачјето на ПС-Берово за прво полугодије од 2014 година

- Изработува: ПС-Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

3.13 Финансиски извештај на ЈПКР „Услуга“Берово по сектори за период јануари-јуни 2014 година

- Изработува: ЈПКР “Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4. Квартал октомври – декември

4.1 Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово во 2014 год.

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.2 Предлог-Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Берово (ребаланс за 2014 година)

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува : Комисија финансирање,буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.3 Предлог-План на програми за развој

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за финансиски прашања, Одделение за локален економски развој и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.4 Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на Општина Берово за 2015 година

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина урбанизам и локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.5 Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2015 година.

- Изработува: Сектор за комунални дејности заштита на животната средина урбанизам и локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.6 Предлог-Програма за изградба реконструкција и одржување на јавно осветлување на Општина Берово за 2015 година

- Изработува: Одделение за комунални работи и заштита на животната средина
- Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.7 Предлог-Програма за активностите на Општина Берово за 2015 година во областа на локален развој и меѓународна соработка;

- Изработува: Одделението за локален економски развој;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР и Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.8 Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за 2015 година

- Изработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.9 Предлог-Програма за работа во областа за располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Берово за 2015 година

- Изработува: Одделение за урбанизам
- Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и заштита на животната средина.
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.10 Програма за одржување на јавна чистота на Општина Берово за 2015 година;

- Изработува: ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животната средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.11 Програма за одржување на јавно зеленило на Општина Берово за 2015 година;

- Изработува : ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.12 Предлог-Програма за други комунални услуги третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња за 2015 година;

- Изработува : ЈПКР „Услуга“ Берово и Одделение за комунални дејности и заштита на животна средина;
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.13 Програма за активности на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2015 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.14 Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните на Општина Берово за 2015 година

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.15 Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2015 година;

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности

- Усвојува: Совет на Општина Берово
- **4.16 Програма за активностите на Општина Берово во областа на туризмот за 2015 година;**

- Изготвува: Одделение за јавни дејности
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.17 Предлог-програма за работа на ЈПКР”Услуга” Берово за 2015 година

- Изработува : ЈПКР”Услуга” Берово
- Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.18 Програма за работа на ТППЕ на Општина Берово за 2015 година

- Изработува: ТППЕ на Општина Берово
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.19 Програма за работа на Домот на културата „Димитар Беровски“ - Берово за 2015 година

- Изработува: Дом на културата „Димитар Беровски“-Берово
- Разгледува: Комисија за јавни дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.20 Програма-Календар за одбележување на празници и манифестации во 2014 година.

- Изработува: Комисија за одбележување на празници и доделување на награди и признанија со Одделението за лер, меѓународна соработка и јавни дејности и Сојуз на борците.
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.21 Информација на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата на Општина Берово за периодот 2014 година

- Изработува: Општински совет за безбедност на сообраќајот и патиштата на Општина Берово;
- Разгледува: Комисија за општествени дејности
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.22 Предлог - Буџетски календар за 2015 година

- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.23 Предлог - Буџет на Општина Берово за 2015 година.

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово

4.24 Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Берово за 2015 г.

- Предлагач: Градоначалникот на Општина Берово
- Изработува: Одделение за правни и општи работи и Одделение за финансиски прашања;
- Разгледува: Комисија за финансирање, буџет и ЛЕР
- Усвојува: Совет на Општина Берово;

4.25 Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2015 година

- Изработува: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет со Одделение за правни и општи работи
- Разгледува и усвојува: Совет на Општина Берово

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Овој дел од Програмата за работа на Советот на Општина Берово за 2014 година ја регулира нормативната дејност на Советот односно донесување на програми, одлуки решенија и заклучоци од надлежност на Советот, како и акти за усогласување на постојните прописи и прописите што ќе бидат донесени во текот на 2014 година од страна на државните органи.

Материјалите утврдени со Програмата и другите акти по кои Советот ќе се произнесува во текот на 2014 година, претходно ќе ги разгледаат Комисиите при Советот на Општина Берово, согласно надлежностите утврдени со Статутот на Општина Берово и Деловникот за работа на Советот на Општина Берово.

IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ

За извршување на Програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници кои треба да се придржуваат на роковите утврдени во Програмата.

Во текот на 2014 година, Советот на Општина Берово ќе ги разгледува и сите дополнителни содржини што ќе произлезат од тековното работење.

Кварталните извештаи ќе се донесуваат во секој квартал, а ќе се разгледуваат на првата наредна седница по завршувањето на секој квартал.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.07-2635/1
30.12.2013 година
Б е р о в о

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 15 став 2 од Законот за извршување Буџетот на РМ за 2013 година („Сл.весник на РМ“ бр.171/12) и согласно член 14 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.44/12), Градоначалникот на Општина Берово донесува

РЕШЕНИЕ

за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Берово за 2013 година

1. На Драган Трнковски од Берово со ЕМБГ 1012962491504 се доделува парична помош согласно член 14 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Берово за 2013 година во износ од 15.000,00 денари.
2. Средставата за таа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Берово за 2013 година програма Д0 Градоначалник подставка 413 110 тековни резерви (разновидни расходи).
3. Се задолжува Одделението за финансиски прашања на Општина Берово да го спроведе ова Решение на жиро-сметка 200001370575363 на Стопанска банка а.д.Скопје.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.05-2581/2
23.12.2013 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

Врз основа на член 21 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските кориници („Сл.весник на РМ“ бр.61/02, 98/02, 81/05 и 24/11), член 30 од Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници („Сл.весник на РМ“ бр.28/03, 62/06 и 8/09) и член 78 став 3 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10), Градоначалникот на Општина Берово донесе

РЕШЕНИЕ
за формирање на Комисија за попис за 2013 година

1. За состојбата на 31.12.2013 година, попис на постојните средства, земјиштето, градежните објекти, патните возила, паричните средства, хартии од вредност, залихите, обврските и побарувањата на Општина Берово, работните простории во зградата на локалната самоуправа, ќе ја изврши Комисијата за попис во состав:
 - Марина Предарска - претседател
 - Ванчо Димовски - заменик претседател
 - Анита Пуреовска - член
 - Светлана Бошначка - заменик член
 - Елен Качулачка - член
 - Зоран Нешкевски - заменик член
2. Комисијата за попис, пописот на средствата, обврските и побарувањата на Општина Берово ќе го изврши согласно, законските и подзаконските акти.
3. За координирање, усогласување и давање насоки се определува Татјанка Муртовска - Советник одговорен сметководител во Одделението за финансиски прашања во Општина Берово.
4. Комисијата од точка 1 на ова Решение е должна пописот да го заврши најдоцна до 08.02.2014 година, а Извештајот за извршениот попис со приложените пописни листи да го достави во Одделението за финансиски прашања на Општина Берово.
5. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Берово“.

Бр.01-2629/1
30.12.2013 година
Б е р о в о

ОПШТИНА БЕРОВО
Градоначалник
Драги Наџински с.р.

ИЗДАВА:
ОПШТИНА БЕРОВО